

20211221996

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРЕДИТНО БИРО

Се прогласува Законот за изменување на Законот за кредитно биро, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 1 јуни 2021 година.

Бр. 08-2655/1
1 јуни 2021 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРЕДИТНО БИРО

Член 1

Во Законот за кредитно биро („Службен весник на Република Македонија“ број 81/2008, 24/11, 166/14, 192/15 и 83/18), во член 3 став (1), член 4 алинеја 1, член 5 став (2), член 18 став (3) и член 45 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во член 48 во ставот (1) зборовите: „5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на кредитно биро“ се заменуваат со зборовите: „800 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на микро трговец-кредитно биро, глоба во износ од 1.500 до 1.800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на мал трговец-кредитно биро, глоба во износ од 2.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на среден трговец-кредитно биро и глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на голем трговец-кредитно биро“.

Во ставот (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за кредитното биро“ се заменуваат со зборовите: „100 до 400 евра во денарска противвредност“.

Член 3

Во член 48-а во ставот (1) зборовите: „3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на кредитно биро“ се заменуваат со зборовите: „600 до 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на микро трговец-кредитно биро, глоба во износ од 1.200 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за

прекршок на мал трговец- кредитно биро, глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на среден трговец-кредитно биро и глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на голем трговец-кредитно биро”.

Во ставот (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за кредитното биро” се заменуваат со зборовите: „100 до 300 евра во денарска противвредност”.

Член 4

Во член 49 во ставот (1) зборовите: „5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на давател на податоци-правно лице, односно трговец поединец” се заменуваат со зборовите: „800 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на микро трговец-давател на податоци, глоба во износ од 1.500 до 1.800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на мал трговец-давател на податоци, глоба во износ од 2.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на среден трговец-давател на податоци и глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на голем трговец-давател на податоци”.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.”.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член на давател на податоци-физичко лице, односно трговец поединец.”.

Член 5

Во член 50 во ставот (1) зборовите: „5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на корисникот на податоци-правно лице, односно трговец поединец” се заменуваат со зборовите: „800 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на микро трговец-корисник на податоци, глоба во износ од 1.500 до 1.800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на мал трговец-корисник на податоци, глоба во износ од 2.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на среден трговец-корисник на податоци и глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на голем трговец-корисник на податоци”.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.”.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Глоба во износ 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член на корисник на податоци-физичко лице, односно трговец поединец.”.

Член 6

Во членот 50-а зборовите: „односно трговец поединец” се бришат.

Член 7

Започнатите прекршочни постапки до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат според Законот за кредитно биро („Службен весник на Република Македонија“ број 81/2008, 24/11, 166/14, 192/15 и 83/18).

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
